

Службен весник

на Република Македонија

Број 144

10 октомври 2017, вторник

година LXXIII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2831. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Општа болница – Охрид.....	2	2838. Правилник за формата и содржината на мандатниот платен налог.....	14
2832. Одлука за престанок и за давање на времено користење на движна ствар на Министерството за внатрешни работи.....	2	2839. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог.....	18
2833. Решение за именување в.д. член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Охрид.....	2	2840. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог.....	22
2834. Решение за именување в.д. членови на Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....	3	2841. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог.....	25
2835. Правилник за формата и содржината на мандатниот платен налог.....	3	2842. Одлука за избор на судии поротници на Основен суд Кичево.....	30
2836. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог.....	6	2843. Решение од Судски совет на Република Македонија.....	30
2837. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог.....	9	2844. Решение од Судски совет на Република Македонија.....	30
		2845. Тарифа за изменување и дополнување на Тарифата на премии за осигурување на сопствениците на моторни возила од одговорност за штети предизвикани на трети лица.....	30
		Огласен дел	1-80

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2831.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 3.10.2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА – ОХРИД

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движната ствар - патничко моторно возило марка Mercedes Benz, тип 210 – 017 E 290 Turbo diesel, со број на шасија SK141212/12, со број на мотор OM 602.982 10 029528, година на производство 1998, со регистарска ознака SK 9313 AC, сила на моторот 95 KW, работна зафатнина на моторот во cm³ 2874, со боја на каросеријата ЦРНА – 20.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Општа болница – Охрид.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Општа болница – Охрид со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5919/1	Заменик на претседателот
3 октомври 2017 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска , с.р.	

2832.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 3.10.2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за одбрана му престанува користењето на движна ствар - агрегат за стартување на хеликоптер, тип HOUGHIN, модел C690, сериски број 101642 и регистарски број C77-126.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на времено користење за период од дванаесет месеци од денот на влегувањето во сила на оваа одлука без надомест, на Министерството за внатрешни работи.

Член 3

Министерот за одбрана склучува договор со министерот за внатрешни работи со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-6141/1	Заменик на претседателот
3 октомври 2017 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска , с.р.	

2833.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 3 октомври 2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ
ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА
ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ - ОХРИД

1. За вршител на должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Охрид, се именува Лидија Маркоска - Заричин.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-6374/1	Заменик на претседателот
3 октомври 2017 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

2834.

Врз основа на член 55 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015, 150/2015, 154/2015, 192/2015, 217/2015, 27/2016, 37/2016, 120/2016 и 142/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 3 октомври 2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

1. За вршители на должност членови на Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, се именуваат:

- проф. д-р Ненад Гавриловиќ
- Назми Ејупи
- Љубиша Каранфиловски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-6375/1	Заменик на претседателот
3 октомври 2017 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

2835.

Врз основа на член 57-а став (5) од Законот за евиденциите од областа на трудот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/04, 102/08, 17/11, 166/12 и 147/15), министерот за труд и социјална политика донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА МАНДАТНИОТ
ПЛАТЕН НАЛОГ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на мандатниот платен налог.

Член 2

Мандатниот платен налог за работодавач е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на мандатниот платен налог од став 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 1, кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Мандатниот платен налог за одговорно лице во правно лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на мандатниот платен налог од став 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 2, кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-5317/1
27 септември 2017 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Државен инспекторат за труд

Број:

Датум год. во часот

Прилог бр.1

Врз основа на член 57 став (3) од Законот за евиденциите од областа на трудот, инспекторот _____ од подрачје _____ издава

МАНДАТЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за работодавач)

A	БИТНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ДЕЈСТВИЕТО ОД КОЕ ПРОИЗЛЕГУВА ПРАВНОТО ОБЕЛЕЖЈЕ НА ПРЕКРШОКОТ		
Б	ПОДАТОЦИ ЗА РАБОТОДАВАЧОТ		
Назив	Седиште	Даночен број	
В	ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕНИОТ ПРЕКРШОК		
Место и време на сторување на прекршокот			
Правна квалификација на прекршокот			
Записник за сторен прекршок			
Износ на утврдена глоба за прекршокот			
Сметка за плаќање на глоба	На ПП 50 образец на трезорска сметка 100-0000000630-95 уплатна сметка 840 --- (општина каде се уплаќа) приходна шифра 05327 програма 72213000 со цел на дознака уплата на глоба мандатен платен налог број _____		

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во мандатниот платен налог во рок од осум дена од денот на врачување на истиот на сметката означена во мандатниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до надлежниот инспекторат.

Ако сторителот доброволно не ја плати глобата во определениот рок, овој мандатен платен налог има сила на извршна исправа и ќе биде доставен до органот надлежен за присилно извршување.

Потпис на сторителот

М.П.

Инспектор



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Државен инспекторат за труд

Број:

Датум год. во часот

Прилог бр.2

Врз основа на член 57 став (3) од Законот за евиденциите од областа на трудот, инспекторот _____ од подрачје _____ издава

МАНДАТЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за одговорно лице во правното лице)

А		БИТНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ДЕЈСТВИЕТО ОД КОЕ ПРОИЗЛЕГУВА ПРАВНОТО ОБЕЛЕЖЈЕ НА ПРЕКРШОКОТ	
Б		ПОДАТОЦИ ЗА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ ВО ПРАВНОТО ЛИЦЕ	
Име и презиме		ЕМБГ Државјанин на	Број и датум на издавање на лична карта/патна исправа, држава
Адреса на живеалиште или на привремен престој			
В		ПОДАТОЦИ ЗА ПРАВНОТО ЛИЦЕ	
Назив		Седиште	Даночен број
Г		ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕНИОТ ПРЕКРШОК	
Место и време на сторување на прекршокот			
Правна квалификација на прекршокот			
Записник за сторен прекршок			
Износ на утврдена глоба за прекршокот			
Сметка за плаќање на глоба		На ПП 50 образец на трезорска сметка 100-0000000630-95 уплатна сметка 840 --- (општина каде се уплаќа) приходна шифра 05327 програма 72213000 со цел на дознака уплата на глоба мандатен платен налог број _____	

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во мандатниот платен налог во рок од осум дена од денот на врачување на истиот на сметката означена во мандатниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до надлежниот инспекторат.

Ако сторителот доброволно не ја плати глобата во определениот рок, овој мандатен платен налог има сила на извршна исправа и ќе биде доставен до органот надлежен за присилно извршување.

Потпис на сторителот

М.П.

Инспектор

2836.

Врз основа на член 57-а став (5) од Законот за евиденциите од областа на трудот („Службен весник на Република Македонија“ број 16/04, 102/08, 17/11, 166/12 и 147/15), министерот за труд и социјална политика донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.

Член 2

Прекршочниот платен налог за работодавач е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 1, кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Прекршочниот платен налог за одговорно лице во правно лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 2, кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-5318/1
27 септември 2017 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Државен инспекторат за труд

Број:

Датум год. во часот

Прилог бр.1

Врз основа на член 56 став (3) од Законот за евиденциите од областа на трудот, инспекторот _____ од подрачје _____ издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за работодавач)

А		ПОДАТОЦИ ЗА РАБОТОДАВАЧОТ	
Назив		Даночен број	
Седиште		Жиро сметка и деловна банка	
Б		ПОДАТОЦИ ЗА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ КАЈ РАБОТОДАВАЧОТ	
Име и презиме		ЕМБГ	
Датум, место и држава на раѓање	Занимање	Адреса на живеалиште или на привремен престој	
Број на лична карта/патна исправа	Датум и место на издавање	Орган кој ја издал	
В		ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕНИОТ ПРЕКРШОК	
Место и време на сторување на прекршокот			
Опис на прекршокот			
Правна квалификација на прекршокот			
Записник за сторен прекршок			
Износ на утврдена глоба за прекршокот			
Сметка за плаќање на глоба	На ПП 50 образец на трезорска сметка 100-0000000630-95 уплатна сметка 840 --- (општина каде се уплаќа) приходна шифра 05327 програма 72213000 со цел на дознака уплата на глоба		

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до надлежниот инспекторат. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот поднесува барање за поведување прекршочна постапка до надлежен суд.

Потпис на сторителот

М.П.

Инспектор

**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Прилог бр.2

Државен инспекторат за труд

Број:

Датум год. во часот

Врз основа на член 56 став (3) од Законот за евиденциите од областа на трудот, инспекторот _____ од подрачје _____ издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за одговорно лице во правното лице)Име и презиме _____
Единствен матичен број на одговорното лице во правното лице _____
Адреса _____

Број и датум на издавање на личната карта/ патна исправа _____

Податоци за правното лице,

Назив _____

Седиште _____

Единствен Даночен број _____

Опис _____ на _____ прекршокот, _____

Место и време на сторување на прекршокот _____

Правна квалификација на прекршокот _____

Записник за сторен прекршок _____

да плати глоба во износ од _____ евра во денарска противвредност на образец ПП 50 на трезорска сметка 100-0000000630-95 со уплатна сметка 840 ---- (општина каде се уплаќа) – 05327 приходна шифра и програма 72213000.

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до надлежниот инспекторат. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот поднесува барање за поведување прекршочна постапка до надлежен суд.

Потпис на сторителот

М.П.

Инспектор

2837.

Врз основа на член 19-д став (4) од Законот за агенциите за привремени вработувања („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/06, 102/08, 145/10, 136/11, 13/13, 38/14, 98/15, 147/15 и 27/16), министерот за труд и социјална политика донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.

Член 2

Прекршочниот платен налог за агенција за привремени вработувања е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Прекршочниот платен налог за одговорно лице во правното лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 2, кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Прекршочниот платен налог за работодавач корисник е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 3, кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

Прекршочниот платен налог за службено лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 4, кој е составен дел на овој правилник.

Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-5319/1
27 септември 2017 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.

**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Прилог бр.1

Државен инспекторат за труд

Број:

Датум год. во часот

Врз основа на член 19-а став 1 од Законот за агенциите за привремени вработувања, инспекторот _____ од подрачје _____ издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за агенција за привремени вработувања)

A	ПОДАТОЦИ ЗА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА		
Назив		Даночен број	
Седиште		Жиро сметка и деловна банка	
Б	ПОДАТОЦИ ЗА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ ВО АГЕНЦИЈАТА ЗА ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА		
Име и презиме		ЕМБГ	
Датум, место и држава на раѓање		Занимање	Адреса на живеалиште или на привремен престој
Број на лична карта/патна исправа		Датум и место на издавање	Орган кој ја издал
В	ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕНИОТ ПРЕКРШОК		
Место и време на сторување на прекршокот			
Опис на прекршокот			
Правна квалификација на прекршокот			
Записник за сторен прекршок			
Износ на утврдена глоба за прекршокот			
Сметка за плаќање на глоба		На ПП 50 образец на трезорска сметка 100-0000000630-95 уплатна сметка 840 --- (општина каде се уплаќа) приходна шифра 05327 програма 72213000 со цел на дознака уплата на глоба	

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до надлежниот инспекторат. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот поднесува барање за поведување прекршочна постапка до надлежен суд.

Потпис на сторителот

М.П.

Инспектор

**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Прилог бр.2

Државен инспекторат за труд

Број:

Датум год. во часот

Врз основа на член 19-а став 1 од Законот за агенциите за привремени вработувања, инспекторот _____ од подрачје _____ издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ

(за одговорно лице во правното лице)

Име и презиме _____

Единствен матичен број на одговорното лице во правното лице _____

Адреса _____

Број и датум на издавање на личната карта/ патна исправа _____

Податоци за правното лице,

Назив _____

Седиште _____

Единствен Даночен број _____

Опис _____ на _____ прекршокот, _____

Место и време на сторување на прекршокот _____

Правна квалификација на прекршокот _____

Записник за сторен прекршок _____

да плати глоба во износ од _____ евра во денарска противвредност на образец ПП 50 на трезорска сметка 100-0000000630-95 со уплатна сметка 840 ---- (општина каде се уплаќа) – 05327 приходна шифра и програма 72213000.

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до надлежниот инспекторат. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот поднесува барање за поведување прекршочна постапка до надлежен суд.

Потпис на сторителот

М.П.

Инспектор



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Државен инспекторат за труд

Број:

Датум	год.	во	часот
-------	------	----	-------

Врз основа на член 19-а став (1) од Законот за агенциите за привремени вработувања, инспекторот _____ од _____ подрачје _____

Издава

Прилог бр.3

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за работодавач корисник)

А		ПОДАТОЦИ ЗА РАБОТОДАВАЧОТ КОРИСНИК	
Назив		Даночен број	
Седиште		Жиро сметка и деловна банка	
Б		ПОДАТОЦИ ЗА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ КАЈ РАБОТОДАВАЧОТ КОРИСНИК	
Име и презиме		ЕМБГ	
Датум, место и држава на раѓање	Занимање		Адреса на живеалиште или на привремен престој
Број на лична карта/патна исправа	Датум и место на издавање		Орган кој ја издал
В		ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕНИОТ ПРЕКРШОК	
Место и време на сторување на прекршокот			
Опис на прекршокот			
Правна квалификација на прекршокот			
Записник за сторен прекршок			
Износ на утврдена глоба за прекршокот			
Сметка за плаќање на глоба	На ПП 50 образец на трезорска сметка 100-0000000630-95 уплатна сметка 840 --- (општина каде се уплаќа) приходна шифра 05327 програма 72213000 со цел на дознака уплата на глоба		

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до надлежниот инспекторат. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот поднесува барање за поведување прекршочна постапка до надлежен суд.

Потпис на сторителот

M.D.

Инспектор



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Прилог бр.4

Државен инспекторат за труд

Број:

Датум _____ год. во _____ часот

Врз основа на член 19-а став (1) од Законот за агенциите за привремени вработувања,
инспекторот _____ од подрачје _____
издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за службено лице)

А ПОДАТОЦИ ЗА СЛУЖБЕНОТО ЛИЦЕ		
Име и презиме	ЕМБГ Државјанин на	Број и датум на издавање на лична карта/патна исправа
Датум, место и држава на раѓање	Занимање	Адреса на живеалиште или привремен престој
Б ПОДАТОЦИ ЗА ОРГАНОТ		
Назив	Даночен број	
Седиште	Жиро сметка и деловна банка	

В ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕНИОТ ПРЕКРШОК	
Место и време на сторување на прекршокот	
Опис на прекршокот	
Правна квалификација на прекршокот	
Записник за сторен прекршок	
Износ на утврдена глоба за прекршокот	
Сметка за плаќање на глоба	На ПП 50 образец на трезорска сметка 100-0000000630-95 уплатна сметка 840 --- (општина каде се уплаќа) приходна шифра 05327 програма 72213000 со цел на дознака уплата на глоба

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до надлежниот инспекторат. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот поднесува барање за поведување прекршочна постапка до надлежен суд.

Потпис на сторителот

М.П.

Инспектор

2838.

Врз основа на член 100-в став (4) од Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/97, 25/00, 101/00, 50/01, 25/03, 37/04, 4/05, 50/06, 29/07, 102/08, 161/08, 50/10, 88/10, 51/11, 11/12, 80/12, 114/12, 39/14, 44/14, 113/14, 56/15, 129/15, 147/15, 154/15, 27/16 и 119/16), министерот за труд и социјална политика донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА МАНДАТНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на мандатниот платен налог.

Член 2

Мандатниот платен налог за службено лице во Агенцијата е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на мандатниот платен налог од став 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 1, кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Мандатниот платен налог за одговорно лице во правно лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на мандатниот платен налог од став 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 2, кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Мандатниот платен налог за физичко лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на мандатниот платен налог од став 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 3, кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-5320/1
27 септември 2017 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Државен инспекторат за труд

Број:

Датум год. во часот

Прилог бр.1

Врз основа на член 100 став (6) од Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност, инспекторот _____ од подрачје _____ издава

МАНДАТЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за службено лице во Агенцијата)

A	БИТНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ДЕЈСТВИЕТО ОД КОЕ ПРОИЗЛЕГУВА ПРАВНОТО ОБЕЛЕЖЈЕ НА ПРЕКРШОКОТ		
Б	ПОДАТОЦИ ЗА СЛУЖБЕНОТО ЛИЦЕ ВО АГЕНЦИЈАТА		
Име и презиме	ЕМБГ Државјанин на	Број и датум на издавање на лична карта/патна исправа, држава	
Адреса на живеалиште или на привремен престој			
В	ПОДАТОЦИ ЗА АГЕНЦИЈАТА		
Назив	Седиште	Даночен број	
Г	ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕНИОТ ПРЕКРШОК		
Место и време на сторување на прекршокот			
Правна квалификација на прекршокот			
Записник за сторен прекршок			
Износ на утврдена глоба за прекршокот			
Сметка за плаќање на глоба	На ПП 50 образец на трезорска сметка 100-0000000630-95 уплатна сметка 840 --- (општина каде се уплаќа) приходна шифра 05327 програма 72213000 со цел на дознака уплата на глоба мандатен платен налог број _____		

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во мандатниот платен налог во рок од осум дена од денот на врачување на истиот на сметката означена во мандатниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до надлежниот инспекторат.

Ако сторителот доброволно не ја плати глобата во определениот рок, овој мандатен платен налог има сила на извршна исправа и ќе биде доставен до органот надлежен за присилно извршување.

Потпис на сторителот

М.П.

Инспектор



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Државен инспекторат за труд

Број:

Датум год. во часот

Прилог бр.2

Врз основа на член 100 став (6) од Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност, инспекторот _____ од подрачје _____ издава

МАНДАТЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за одговорно лице во правно лице)

А	БИТНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ДЕЈСТВИЕТО ОД КОЕ ПРОИЗЛЕГУВА ПРАВНОТО ОБЕЛЕЖЈЕ НА ПРЕКРШОКОТ		
Б	ПОДАТОЦИ ЗА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ ВО ПРАВНОТО ЛИЦЕ		
Име и презиме	ЕМБГ Државјанин на	Број и датум на издавање на лична карта/патна исправа, држава	
Адреса на живеалиште или на привремен престој			
В	ПОДАТОЦИ ЗА ПРАВНОТО ЛИЦЕ		
Назив	Седиште	Даночен број	
Г	ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕНИОТ ПРЕКРШОК		
Место и време на сторување на прекршокот			
Правна квалификација на прекршокот			
Записник за сторен прекршок			
Износ на утврдена глоба за прекршокот			
Сметка за плаќање на глоба	На ПП 50 образец на трезорска сметка 100-0000000630-95 уплатна сметка 840 --- (општина каде се уплаќа) приходна шифра 05327 програма 72213000 со цел на дознака уплата на глоба мандатен платен налог број _____		

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во мандатниот платен налог во рок од осум дена од денот на врачување на истиот на сметката означена во мандатниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до надлежниот инспекторат.

Ако сторителот доброволно не ја плати глобата во определениот рок, овој мандатен платен налог има сила на извршна исправа и ќе биде доставен до органот надлежен за присилно извршување.

Потпис на сторителот

М.П.

Инспектор



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Државен инспекторат за труд

Број:

Датум год. во часот

Прилог бр.3

Врз основа на член 100 став (6) од Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност, инспекторот _____ од подрачје _____ издава

МАНДАТЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за физичко лице)

A	БИТНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ДЕЈСТВИЕТО ОД КОЕ ПРОИЗЛЕГУВА ПРАВНОТО ОБЕЛЕЖЈЕ НА ПРЕКРШОКОТ	
B	ПОДАТОЦИ ЗА ФИЗИЧКОТО ЛИЦЕ	
Име и презиме	ЕМБГ Државјанин на	Број и датум на издавање на лична карта/патна исправа, држава
Адреса на живеалиште или на привремен престој		
B	ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕНИОТ ПРЕКРШОК	
Место и време на сторување на прекршокот		
Правна квалификација на прекршокот		
Записник за сторен прекршок		
Износ на утврдена глоба за прекршокот		
Сметка за плаќање на глоба	На ПП 50 образец на трезорска сметка 100-0000000630-95 уплатна сметка 840 --- (општина каде се уплаќа) приходна шифра 05327 програма 72213000 со цел на дознака уплата на глоба мандатен платен налог број _____	

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во мандатниот платен налог во рок од осум дена од денот на врачување на истиот на сметката означена во мандатниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до надлежниот инспекторат.

Ако сторителот доброволно не ја плати глобата во определениот рок, овој мандатен платен налог има сила на извршна исправа и ќе биде доставен до органот надлежен за присилно извршување.

Потпис на сторителот

М.П.

Инспектор

2839.

Врз основа на член 100-в став (4) од Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/97, 25/00, 101/00, 50/01, 25/03, 37/04, 4/05, 50/06, 29/07, 102/08, 161/08, 50/10, 88/10, 51/11, 11/12, 80/12, 114/12, 39/14, 44/14, 113/14, 56/15, 129/15, 147/15, 154/15, 27/16 и 119/16), министерот за труд и социјална политика донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.

Член 2

Прекршочниот платен налог за работодавач-правно лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 1, кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Прекршочниот платен налог за работодавач-физичко лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 2, кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Прекршочниот платен налог за одговорното лице во правно лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 3, кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-5321/1
27 септември 2017 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Прилог бр.1

Државен инспекторат за труд

Број:

Датум год. во часот

Врз основа на член 100-а од Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност, инспекторот _____ од подрачје _____ издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за работодавач - правно лице)

A	ПОДАТОЦИ ЗА РАБОТОДАВАЧОТ – ПРАВНО ЛИЦЕ	
Назив		Даночен број
Седиште		Жиро сметка и деловна банка

Б	ПОДАТОЦИ ЗА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ КАЈ РАБОТОДАВАЧОТ-ПРАВНО ЛИЦЕ		
Име и презиме			ЕМБГ
Датум, место и држава на раѓање	Занимање		Адреса на живеалиште или на привремен престој
Број на лична карта/патна исправа	Датум и место на издавање		Орган кој ја издал

В	ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕНИОТ ПРЕКРШОК		
Место и време на сторување на прекршокот			
Опис на прекршокот			
Правна квалификација на прекршокот			
Записник за сторен прекршок			
Износ на утврдена глоба за прекршокот			
Сметка за плаќање на глоба	На ПП 50 образец на трезорска сметка 100-0000000630-95 уплатна сметка 840 --- (општина каде се уплаќа) приходна шифра 05327 програма 72213000 со цел на дознака уплата на глоба		

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до надлежниот инспекторат. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот поднесува барање за поведување прекршочна постапка до надлежен суд.

Потпис на сторителот

М.П.

Инспектор



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Прилог бр.2

Државен инспекторат за труд

Број:

Датум год. во часот

Врз основа на член 100-а од Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност, инспекторот _____ од _____ подрачје _____ издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за работодавач - физичко лице)

A	ПОДАТОЦИ ЗА РАБОТОДАВАЧОТ- ФИЗИЧКО ЛИЦЕ
Назив	Даночен број
Седиште	Жиро сметка и деловна банка

Б	ПОДАТОЦИ ЗА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ КАЈ РАБОТОДАВАЧОТ-ФИЗИЧКО ЛИЦЕ
Име и презиме	ЕМБГ
Датум, место и држава на раѓање	Занимање Адреса на живеалиште или на привремен престој
Број на лична карта/патна исправа	Датум и место на издавање Орган кој ја издал

В	ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕНИОТ ПРЕКРШОК
Место и време на сторување на прекршокот	
Опис на прекршокот	
Правна квалификација на прекршокот	
Записник за сторен прекршок	
Износ на утврдена глоба за прекршокот	
Сметка за плаќање на глоба	На ПП 50 образец на трезорска сметка 100-0000000630-95 уплатна сметка 840 --- (општина каде се уплаќа) приходна шифра 05327 програма 72213000 со цел на дознака уплата на глоба

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до надлежниот инспекторат. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот поднесува барање за поведување прекршочна постапка до надлежен суд.

Потпис на сторителот

М.П.

Инспектор



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Прилог бр.3

Државен инспекторат за труд

Број:

Датум год. во часот

Врз основа на член 100-а од Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност, инспекторот _____ од подрачје _____ издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за одговорно лице во правното лице)

Име и презиме _____

Единствен матичен број на одговорното лице во правното лице _____

Адреса _____

Број и датум на издавање на личната карта/ патна исправа _____

Податоци за правното лице,

Назив _____

Седиште _____

Единствен Даночен број _____

Опис _____ на _____ прекршокот,

Место и време на сторување на прекршокот _____

Правна квалификација _____ на
прекршокот _____

Записник за сторен прекршок _____

да плати глоба во износ од _____ евра во денарска противвредност на образец
ПП 50 на трезорска сметка 100-0000000630-95 со уплатна сметка 840 ---- (општина
каде се уплаќа) – 05327 приходна шифра и програма 72213000 .

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до надлежниот инспекторат. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот поднесува барање за поведување прекршочна постапка до надлежен суд.

Потпис на сторителот _____

М.П. _____

Инспектор _____

2840.

Врз основа на член 39-а став (4) од Законот за европски работнички совет („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12 и 147/15), министерот за труд и социјална политика донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.

Член 2

Прекршочниот платен налог за правно лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 1, кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Прекршочниот платен налог за одговорното лице во правно лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 2, кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува со пристапувањето на Република Македонија во Европската унија.

Бр. 08-5322/1
27 септември 2017 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Државен инспекторат за труд

Број:

Датум год. во часот

Прилог бр.1

Врз основа на член 39 став (3) од Законот за европски работнички совет, инспекторот
_____ од подрачје _____ издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за правно лице)

A	ПОДАТОЦИ ЗА ПРАВНОТО ЛИЦЕ	
Назив		Даночен број
Седиште		Жиро сметка и деловна банка

Б	ПОДАТОЦИ ЗА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ КАЈ ПРАВНОТО ЛИЦЕ		
Име и презиме		ЕМБГ	
Датум, место и држава на раѓање	Занимање	Адреса на живеалиште или на привремен престој	
Број на лична карта/патна исправа	Датум и место на издавање	Орган кој ја издал	

В	ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕНИОТ ПРЕКРШОК		
Место и време на сторување на прекршокот			
Опис на прекршокот			
Правна квалификација на прекршокот			
Записник за сторен прекршок			
Износ на утврдена глоба за прекршокот			
Сметка за плаќање на глоба	На ПП 50 образец на трезорска сметка 100-0000000630-95 уплатна сметка 840 --- (општина каде се уплаќа) приходна шифра 05327 програма 72213000 со цел на дознака уплата на глоба		

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до надлежниот инспекторат. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот поднесува барање за поведување прекршочна постапка до надлежен суд.

Потпис на сторителот

М.П.

Инспектор

**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Прилог бр.2

Државен инспекторат за труд

Број:

Датум год. во часот

Врз основа на член 39 став (3) од Законот за европски работнички совет, инспекторот
_____ од подрачје _____ издава**ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ**

(за одговорно лице во правното лице)

Име и презиме _____

Единствен матичен број на одговорното лице во правното лице

Адреса _____

Број и датум на издавање на личната карта/ патна исправа

Податоци за правното лице,

Назив _____

Седиште _____

Единствен

Даночен

број _____

Опис _____

на _____

прекршокот,

Место и време на сторување на прекршокот

Правна

квалификација _____

на _____

прекршокот _____

Записник

за _____

сторен _____

прекршок _____

да плати глоба во износ од _____ евра во денарска противвредност на образец

ПП 50 на трезорска сметка 100-0000000630-95 со уплатна сметка 840 ---- (општина
каде се уплаќа) – 05327 приходна шифра и програма 72213000 .

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до надлежниот инспекторат. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот поднесува барање за поведување прекршочна постапка до надлежен суд.

М.П.

Потпис на сторителот _____

Инспектор _____

2841.

Врз основа на член 12-а став (6) од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10, 11/12, 145/12, 170/13, 139/14 и 147/15), министерот за труд и социјална политика донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.

Член 2

Прекршочниот платен налог за работодавач е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 1, кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Прекршочниот платен налог за одговорно лице во правно лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 2, кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-5323/1
27 септември 2017 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА _____

Прилог бр.1

Број: _____
Датум _____ год. во _____ часот

Врз основа на член 12-а став (2) од Законот за исплата на платите во Република Македонија, инспекторот _____ од подрачје _____ издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за работодавач)

А	ПОДАТОЦИ ЗА РАБОТОДАВАЧОТ	
Назив		Даночен број
Седиште		Жиро сметка и деловна банка

Б	ПОДАТОЦИ ЗА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ КАЈ РАБОТОДАВАЧОТ		
Име и презиме			ЕМБГ
Датум, место и држава на раѓање	Занимање		Адреса на живеалиште или на привремен престој
Број на лична карта/патна исправа	Датум и место на издавање		Орган кој ја издал

В	ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕНИОТ ПРЕКРШОК	
Место и време на сторување на прекршокот		
Опис на прекршокот		
Правна квалификација на прекршокот		
Записник за сторен прекршок		
Износ на утврдена глоба за прекршокот		
Сметка за плаќање на глоба	На ПП 50 образец на трезорска сметка 100-0000000630-95 уплатна сметка 840 --- (општина каде се уплаќа) приходна шифра 05327 програма 72213000 со цел на дознака уплата на глоба	

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до надлежниот инспекторат. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот поднесува барање за поведување прекршочна постапка до надлежен суд.

Потпис на сторителот

М.П.

Инспектор



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО _____

Прилог бр.2

Број:

Датум _____ год. во _____ часот

Врз основа на член 12-а став (2) од Законот за исплата на платите во Република Македонија, инспекторот _____ од _____ подрачје _____ издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ

(за одговорно лице во правното лице)

Име и презиме _____

Единствен матичен број на одговорното лице во правното лице _____

Адреса _____

Број и датум на издавање на личната карта/ патна исправа _____

Податоци за правното лице,

Назив _____

Седиште _____

Единствен Даночен број _____

Опис _____ на _____ прекршокот,

Место и време на сторување на прекршокот _____

Правна квалификација на прекршокот _____

Записник за сторен прекршок _____

да плати глоба во износ од _____ евра во денарска противвредност на образец ПП 50 на трезорска сметка 100-0000000630-95 со уплатна сметка 840 ---- (општина каде се уплаќа) – 05327 приходна шифра и програма 72213000 .

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до надлежниот инспекторат. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот поднесува барање за поведување прекршочна постапка до надлежен суд.

Потпис на сторителот

М.П.

Инспектор

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2842.

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 107/2005), член 42, 43 и 48 од Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со член 19 и член 47 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), член 31 став 1 алинеја 4, член 46 став 1 од Законот за Судскиот совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 60/2006, 150/2010, 100/2011, 20/2015 и 61/2015) и член 26 став 3 од Деловникот за работа на Судскиот совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.197/2015), Судскиот совет на Република Македонија на 264-та седница одржана на ден 4.10.2017 година, ја донесе следната

О Д Л У К А ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ НА ОСНОВЕН СУД КИЧЕВО

За судии поротници на Основен суд Кичево се избрани:

1. Шпреса Јусуфи
2. Силвана Петкоска и
3. Драган Сиљаноски.

Оваа одлука влегува во сила од 4.10.2017 година.

Бр. 02-1333/1
5 октомври 2017 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Зоран Карацовски, с.р.

2843.

Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со член 26 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на ден 4.10.2017 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

Се констатира престанок на судиската функција на Донка Затаракоска, судија на Основниот суд Струга, поради навршени 64 години.

Решението влегува во сила од 4.10.2017 година.

Бр. 02-1335/1
5 октомври 2017 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Зоран Карацовски, с.р.

2844.

Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со член 26 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на ден 4.10.2017 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

Се констатира престанок на судиската функција на Живка Ивановска, судија на Основниот суд Куманово, поради навршени 64 години.

Решението влегува во сила од 4.10.2017 година.

Бр. 02-1336/1
5 октомври 2017 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Зоран Карацовски, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ОД АВТОМОБИЛСКА ОДГОВОРНОСТ

2845.

Врз основа на член 45 став (1) од Законот за задолжително осигурување во сообраќајот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 88/05, 70/06, 81/08, 47/11, 135/11, 112/14 и 145/15), Комисијата за осигурување од автомобилска одговорност на седницата одржана на 14.07.2017 година ја донесе следната

ТА Р И Ф А ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФАТА НА ПРЕМИИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА ОД ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТИ ПРЕДИЗВИКАНИ НА ТРЕТИ ЛИЦА

Член 1

Во Тарифата на премии за осигурување на сопствениците на моторни возила од одговорност за штети предизвикани на трети лица, во членот 1 во став (1) по зборот „моторни“ се додаваат зборовите: „и приклучни“.

Во ставот (2) по зборот „моторните“ се додаваат зборовите: „и приклучните“.

Член 2

Во членот 3 во став (1) зборовите: „бруто премија“ се заменуваат со зборовите: „осигуреникот, е бруто премија која“.

Во ставот (4) зборовите: „бр. 19-2573/1 од 7.6.2006 година“ се заменуваат со зборовите: „објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр.115/2008 на 12.09.2008 година,“.

Член 3

Во членот 6 во став (1) зборот „Возилата“ се заменува со зборовите: „Домашни моторни возила се и возилата“.

Во ставот (1) во алинеја 2 сврзникот „и“ се заменува со точка и запирка, а на крај од алинеја 3 се додава точка и запирка и сврзникот „и“.

Во ставот (1) по алинејата 3 се додава нова алинеја 4 која гласи: „други возила со посебна регистрација, се сметаат за домашни моторни возила“.

На крајот од став (1) зборовите: „и други возила со посебна регистрација, се сметаат за домашни моторни возила“ се бришат.

Член 4

Во членот 7 во став (1) зборот „моторните“ се заменува со зборовите: „моторни и приклучни“, а зборовите: „опфатени со Глава X на“ се заменуваат со зборовите: „предвидени со“.

Во ставот (2) по зборовите: „договорувачот на осигурувањето“ се додава зборот „осигуреникот“.

Во ставот (3) во првата реченица по зборовите: „Договорувачот на осигурувањето“ се додава зборот „осигуреникот“, а во втората реченица по зборовите: „договорувачот на осигурувањето“ се додава зборот „осигуреникот“.

Во ставот (5) по зборовите: „договорувачот на осигурувањето“ се додава зборот „- осигуреникот“, а зборот „степен“ се заменува со зборот „степен“. По првата реченица се додава нова реченица која гласи: „Во случај на повеќе пријавени штети во рамки на еден штетен настан (сообраќајна незгода), истите се сметаат како една пријавена штета“.

Во ставот (7) по зборовите: „договорувачот на осигурувањето“ се додава зборот „- осигуреникот“.

По ставот (7) се додава нов став (8) кој гласи:

„Правото на користење бонус или обврската за плаќање малус припаѓа на осигуреникот (сопственикот) на моторното или приклучното возило. Во случај кога за моторното или приклучното возило е склучен посебен договор за користење (лизинг), правото на користење бонус или обврската за плаќање малус припаѓа на корисникот на моторното или приклучното возило. Правото на користење бонус или обврската за плаќање малус се однесува и на корисници кои имаат склучено договори за користење (лизинг) на шест или повеќе возила.“

Член 5

Во членот 8 став (1) се менува и гласи:

„На договорувачот на осигурувањето – осигуреникот кој во континуитет имал склучено осигурување за шест или повеќе моторни возила и кај кого меродавниот технички резултат во изминатите три години на осигурување изнесува помалку од 80%, за следниот период на осигурување му се одобрува попуст (бонус) на премијата во висина од една половина од разликата меѓу 80% и процентот на остварен меродавен технички резултат, согласно следната формула:

$$П = ОП * \left(1 - \frac{80\% - МТР}{2}\right),$$

каде:

П – Премија за следниот период на осигурување,

ОП – Основна премија, и

МТР – Меродавен технички резултат (во %).“

Ставот (3) се менува и гласи:

„На договорувачот на осигурувањето – осигуреникот кој имал склучено осигурување за шест или повеќе моторни возила и кај кого меродавниот технички резултат во изминатата година на осигурување изнесува повеќе од 120%, за следниот период на осигурување му се пресметува доплатак (малус) на премијата во висина од една половина од разликата меѓу процентот на остварен меродавен технички резултат и 120%, при што доплатакот не може да изнесува повеќе од 100% од основната премија, согласно следната формула:

$$П = \begin{cases} ОП * \left(1 + \frac{МТР - 120\%}{2}\right); & \text{ако } 1 < \left(1 + \frac{МТР - 120\%}{2}\right) \leq 2 \\ ОП * (1 + 100\%); & \text{ако } \left(1 + \frac{МТР - 120\%}{2}\right) > 2 \end{cases}$$

каде:

П – Премија за следниот период на осигурување,

ОП – Основна премија, и

МТР – Меродавен технички резултат (во %).“

Во ставот (4) по зборовите: „договорувачот на осигурувањето“ се додава зборот „- осигуреникот“.

Во ставот (8) алинеја 1 се менува и гласи:

„На возилата што договорувачот на осигурување – осигуреникот, ги набавил во тековната година на осигурување не се пренесува бонусот или малусот, се до наредната година на осигурување кога и на тие возила ќе започне да се пресметува бонусот или малусот како за останатите возила од флотата.“

Во алинеја 2 зборот „која“ се заменува со зборовите: „- осигуреникот, кој“, а зборовите: „на повеќе од 5 возила“ се заменуваат со зборовите: „за шест или повеќе возила“.

Во алинеја 3 зборовите: „договарувачот на осигурувањето“ се заменуваат со зборовите: „договорувачот на осигурувањето – осигуреникот“.

Член 6

Се додава нов член 8-а кој гласи:

„Меродавниот технички резултат се пресметува со следната формула:

$$МТР = \frac{ЛШ + (РКПП - РППП)}{ПТП} * 100,$$

каде:

МТР – Меродавен технички резултат (во %),

ЛШ – Износ на ликвидирани штети во пресметковниот период,

РКПП – Резерва за пријавени штети на крајот од пресметковниот период,

РППП – Резерва за пријавени штети на почетокот од пресметковниот период, и

ПТП – Полисирана техничка премија за сите возила од флотата во пресметковниот период.“

Член 7

Во насловот на делот V зборовите: „ДОГОВОРУВАЧОТ НА ОСИГУРУВАЊЕТО“ се заменуваат со зборот „ОСИГУРЕНИКОТ“.

Член 8

Во насловот на членот 9 зборот „договорувачот“ се заменува со зборот „осигуреникот“.

Во членот 9 зборовите: „договорувачот на осигурувањето“ се заменуваат со зборот „осигуреникот“.

Во табелата зборот „договорувачот“ се заменува со зборот „осигуреникот“.

Член 9

Во делот VII. ВИСИНА НА ОСИГУРИТЕЛНОТО ПОКРИТИЕ, во член 12 став (2) по зборовите: „договорувачот на осигурувањето“ се додава зборот „- осигуреникот“.

Член 10

Членот 12 Пресметување на доплатоци и попусти станува член 12-а.

Член 11

Во членот 18 став (3) зборовите: „Националното Биро за осигурување“ се заменуваат со зборовите: „Влада на Република Македонија“.

Член 12

Оваа Тарифа влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Комисија за осигурување од автомобилска одговорност:

Министерство за финансии

Претседател,

Јордан Трајковски, с.р.

Министерство за финансии

Член,

Дејан Николовски, с.р.

Национално биро за осигурување

Член,

Трајче Латиновски, с.р.

Агенција за супервизија

на осигурувањето

Член,

Зоран Стојановски, с.р.

14 јули 2017 година
Скопје



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2017 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2017144